



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

Службен гласник на Општина Пехчево	Среда 09 јули 2014 год.	Уредува:
Излегува по потреба Гласникот е бесплатен	Бр.03	Стручна служба при Општина Пехчево тел. (033)441-321
	<b>ПЕХЧЕВО</b>	
	Год.2014	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е** за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.07.2014 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година;
2. Одлука за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на фестивалот на Дувачки оркестри „Пехчевски павловден 2014“ од 10-13 јули;
3. Одлука за утврдување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина Пехчево за плански период 2013-2018;
4. Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево за формирање на паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици;
5. Одлука за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години;
6. Одлука за подршка и реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион“;
7. Одлука за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година;
8. Одлука за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на Одлуката за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08 -1106/1**  
**07.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М бр.05/02,,) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево бр. 04/09”), Советот на општина Пехчево на 8-та седница одржана на ден 03.07.12.2014 година ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

**за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година**

#### **Член 1**

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево го усвојува кумулативниот квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

#### **Член 2**

Кумулативниот квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1095/1**  
**04.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совей на Општина Пехчево**  
**Прейседајел,**  
**Стојче Стефановски с.р**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на фестивалот на Дувачки оркестри „Пехчевски павловден 2014” од 10-13 јули

Се ОБЈАВУВА одлуката за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на фестивалот на Дувачки оркестри „Пехчевски павловден 2014” од 10-13 јули што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08 -1106/1**  
**07.07.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36, став 1 точка 15, од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/02,) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево(Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:

## О Д Л У К А

за определување на цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности по м2, за време на Фестивалот на дувачки оркестри „Пехчевски Павловден,,-2014 од 10-13 јули

### Член 1

За користење на просторот , за поставување урбана опрема, за вршење трговија на мало и давање на услуги за време на Фестивалот на дувачки оркестри се определува тарифа за комунална такса по м2(метар квадратен) за завземена површина во висина од 80,00 денари дневно.

### Член 2

Комуналната такса утврдена во член 1 од оваа Одлука е определена исклучиво за Фестивалот на дувачки оркестри.

### Член 3

Уплатата на средствата се врши од страна на корисникот, на сметка на Буџет на општина Пехчево во рамките на трезорската сметка.

### Член 4

Органот е надлежен да издаде Одобрение за користење на просторот, по претходно доставен доказ за извршена уплата за површина определена во барањето на корисникот.

### Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

**Број 07-1093/1**  
**04.07.2014год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за утврдување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина Пехчево за плански период 2013-2018

Се ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина Пехчево за плански период 2013-2018, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 25 став (4) и член 26 став (4)Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Службен весник на РМ бр.51/05,137/07,91/09,124/10,18/11,53/11 и 144/12), член 22 став (1) точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 21 став(1) точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр.4/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.07.2014 година донесе:

## О Д Л У К А

за утврдувањена Нацрт изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина Пехчево за плански период 2013-2018

### Член 1

Се утврдува Нацрт на изменување и дополнување на детален урбанистички план за дел од Пехчево – општина Пехчево за плански период 2013-2018 година ( во понатамошниот текст:планот). Планскиот опфат дефиниран за разработка со планот е со следните граници:

- север – до осовина на Пехчевска река
  - исток осовина на улица 8 март (спој помеѓу ул. Борис Кидрик и ул. Индустриска и граници на КП 1121 и 1120
  - југ – по граница на КП 1120 и ул. Индустриска
  - запад – до улица која ги спојува ул. Борис Кидрик и ул. Индустриска
- Вака оформениот опфат е со површина од 5,00 ха

## Член 2

Планот од член 1 на оваа одлука ги содржи следните прилози:

1. Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Пехчево за плански период 2013-2018 – Нцрт план

Содржина: ДОКУМЕНТАЦИНА ОСНОВА.....	2
ВОВЕД .....	2
1. Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиот опфат.....	2
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачје на планскиот опфат.....	3
3. Податоци за природни чинители .....	3
4. Податоци за природни чинители .....	4
5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд .....	4
6. Инвентаризација на градби од културно-историско значење .....	5
7. Инвентаризација на комунална инфраструктура .....	5
8. Инвентаризација на беспрачно изградени објекти .....	5
9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план .....	5
10. Анализа за можностите за просторен развој .....	6
11. Извод од текстуален дел и одредби за спроведување на генерален урбанистички план .....	6
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ .....	7
ГРАФИЧКИ ДЕЛ	
1. Извод од ГУП .....	1 : 2 500
2. Извод од ДУП .....	1 : 1 000
3. Ажурирана геодетска подлога .....	1 : 1 000
4. Инвентаризација и снимање на беспрачно изградени градби .....	1 : 1 000
5. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и изградена комунална инфраструктура	1:1000

### ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Текстуален дел

1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот опфат и планскиот период.....	8
2. Географска и геодетска местополжба на плански опфат .....	8
3. Текстуални одредби од извод на генерален урбанистички план .....	8
4. Планска програма .....	8
5. Опис и образложение на планскиот концепт .....	9
6. Опис и образложение на плански решенија за изградба .....	9
7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализација на планските решенија .....	12
8. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА .....	13
8.1 Мерки за заштита на животната средина .....	13
8.2 Засолнување .....	13
8.3 Заштита и спасување од поплави .....	13
8.4 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи .....	14
8.5 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства .....	15
8.6 Заштита и спасување од урнатини .....	15
8.7 Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи .....	15
8.8 Спасување од сообраќајни несреќи .....	16
8.9 Евакуација .....	16
8.10 Згрижување на загрозеното и настраданото население .....	17
8.11 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита .....	17
8.12 Прва медицинска помош .....	17
8.13 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло .....	17
8.14 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло .....	18
8.15 Асанација на теренот .....	18
8.16 Заштита на културно-историско наследство .....	19
НУМЕРИЧКИ ДЕЛ	
1. Нумерички показатели .....	20
2. Нумерички податоци со урбанистички параметри .....	20

### УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

1. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат .....	21
2. Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето за градби кои важат за целиот плански опфат .....	25

### ГРФИЧКИ ДЕЛ

1. Регулационен план ..... 1 : 1 000
2. План на површини за градење ..... 1 : 1 000
3. Сообраќаен и нивелациски план ..... 1 : 1 000
4. Инфраструктурен план ..... 1 : 1 000
5. Синтезен план ..... 1 : 1 000

2. Извештај од извршена стручна ревизија со тех.број 88/2013 , април 2013 година
3. Извештај за постапување по забелешки од стручна ревизија бр.08-323/2 од 10.05.2013 година
4. Мислење од комисија за стручно мислење по нацрт планот бр. 08-1131/2 од 08.07.2013 година

### **Член 3**

Одлуката влегува на сила на денот на објавувањето во службен гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1100/1**  
**04.07.2014 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Китанов,-Пехчево за формирање на паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање согласност на ООУ „Ванчо Китанов,-Пехчево за формирање на паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 година**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08, 33/10, 18/11, 51/11,6/12, 100/12 4/13, 41/14), член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 28 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:

### **ОДЛУКА**

за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2014/2015 година

#### **Член 1**

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево дава согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2014/2015 година.

#### **Член 2**

Советот ја дава согласноста за учебната 2014/2015 година.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1097/1**  
**04.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:

### ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години

#### Член 1

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години.

#### Член 2

Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години, е составен дел од оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1096/1/1**  
**04.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за поддршка и реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион”

Се ОБЈАВУВА одлуката за поддршка и реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион”, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за поддршка и реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион”**

**Член 1**

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево дава поддршка за реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата”.

**Член 2**

За Едукативниот центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион, (објект) на територијата на општина Пехчево се определува ООУ „Ванчо Китанов”-Пехчево (подрачното училиште во с.Негрево).

**Член 3**

Намената на објектот кој е предмет на инвестиција за Едукативен центар за зачувување на природата, односно ООУ „Ванчо Китанов”-Пехчево,( подрачното училиште во с.Негрево), нема да биде променета најмалку 10 години по завршувањето на проектот.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со неденот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1094/1**  
**04.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година

Се ОБЈАВУВА Одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02), член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), а во врска со член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл.Весник на РМ бр. 66/04), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 година, донесе:

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година**

**Член 1**

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година.

**Член 2**

Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година, е составен дел од оваа одлука.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево

**Број 07-1099/1**  
**04.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/2009), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 03.07.2014 година.

**Број 08-1106/1**  
**07.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.07.2014 год. донесе:

### ОДЛУКА

за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево

### Член 1

Со оваа одлука Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево.

### Член 2

Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ е составен дел од оваа одлука.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Пехчево.

**Број 07-1098/1**  
**04.07.2014 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**



## СОДРЖИНА:

---

---

- Одлука за усвојување на кумулативен квартален извештај за период од 01.01.2014 до 30.06.2014 година.....2
- Одлука за одредување на цената за користење на просторот по м2, за вршење на услуги за време на фестивалот на Дувачки оркестри „Пехчевски павловден 2014” од 10-13 јули.....3
- Одлука за утврдување Нацрт изменување и допонувањена детален урбанистички план за дел од Пехчево-општина Пехчево за плански период 2013-2018.....3
- Одлука за давање согласност на ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево за формирање на паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици.....5
- Одлука за усвојување на Програмата за тарифите на ЈКП „Комуналец,,-Пехчево, за средорочен период или за наредните 5 (пет) години.....6
- Одлука за поддршка и реализација на проектот „Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион.....
- Одлука за усвојување на Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Пехчево за 2014 година;
- Одлука за усвојување на Програмата на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ-Пехчево